



Агенција за храна и ветеринарство  
УП I бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ година

## Записник за ветеринарно друштво \_ објект

ЗАПИСНИК ЗА ВЕТЕРИНАРНО ДРУШТВО		Датум	
<b>1. ПОДАТОЦИ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ДРУШТВО</b>			
Назив на Правното Лице			
СЕДИШТЕ			
Адреса			
Назив на Ветеринарно Друштво			
Адреса на објектот			
Доколку е различна од седиштето на фирмата			
Единствен Даночен Број		Матичен Број	
Епизоотиолошка . Единица			
Телефон		Факс	
Одговорно лице			
<b>2. РЕГИСТРАЦИЈА</b>			
Ветеринарното друштво е регистрирано со Решение од МЗШВ–Управа за ветеринарство/Агенција за храна и ветеринарство со број ..... од ..... како ..... (намена на објектот : амбуланта, клиника, болница)			
<b>3. НОСИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ</b>			
<b>БРОЈ НА ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ</b>			
3.1 Ветеринарното друштво за наведениот објект ги има вработено			
<b>а) Доктори по ветеринарна медицина</b>			
1) _____ вработен од (датум) _____ со лиценца за работа издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија _____ од _____ .			
2) _____ вработен од (датум) _____ со лиценца за работа издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија _____ од _____ .			
3) _____ вработен од (датум) _____ со лиценца за работа издадена од Ветеринарна Комора на Република Македонија _____ од _____ .			
<b>б) Ветеринарни техничари</b>			
1) _____ вработен од (датум) _____			
2) _____ вработен од (датум) _____			
3) _____ вработен од (датум) _____			
<b>4. Техничко технолошка опременост</b>			
Ветеринарното друштво располага со функционални објекти, опрема и инструменти за вршење на ветеринарно здравство согласно Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РМ бр.113/2007) и Правилникот за објектите, просториите, опремата, инструментите и хигиенските услови кои треба да ги исполнуваат објектите на ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица и ветеринарната болница (Службен весник на РМ бр. 17/99)			
Да <input type="checkbox"/>			
Не <input type="checkbox"/>			
<b>5. Ветеринарно медицински препарати:</b>			
Води евиденција за набавените и издадените ветеринарни лекови согласно тековниот Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина објавен во Службен Весник на Република Македонија за кои е дадено одобрени за ставање во промет			
Да <input type="checkbox"/>			
Не <input type="checkbox"/>			
<b>Печат:</b>		<b>Потврдил:</b>	
<b>Потпис:</b>		<b>Официјален ветеринар</b>	
Одговорно лице на Ветеринарно друштво			

Овој записник е составен во 3 (три) примероци од кои по еден на:

1. Ветеринарно друштво \_\_\_\_\_;
2. Агенција за храна и ветеринарство;
3. Агенција за храна и ветеринарство ПЕ \_\_\_\_\_.